



## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

Врз основа на член 7 и член 25 од Статутот на ЕЛТАМ и врз основа на член 24-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 37/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 118/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование бр. 19-2249/1 од 05.03.2013 година и бр.20-2928/1 од 02.03.2017 година, ИО на ЕЛТАМ на седницата одржана на 15.01.2020 година донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Асоцијацијата на наставници по англиски јазик на РСМ (во натамошниот текст ЕЛТАМ) организира натпревари по англиски јазик за редовните ученици од средните училишта во Република Северна Македонија.

##### Член 2

Натпреварите имаат за цел:

- да иницираат поголем интерес за англискиот јазик кај учениците;
- да ги поттикнат учениците кон проширување и продлабочување на знаењата на англискиот јазик;
- да ги вреднуваат и рангираат стекнатите знаења, умеења и вештини на учениците;
- да го развијат натпреварувачкиот дух;
- да ги откријат надарените ученици по англиски јазик;
- да ја поттикнат соработката помеѓу учениците и менторите, како и меѓусебна размена на информации.

##### Член 3

Натпреварите по англиски јазик се:

- училишни,
- општински,
- регионални и
- државни.



## **Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование**

Училишните натпревари ги организира активот на англиски јазик во училиштата. Општинските и регионалните натпревари ги реализираат локалните регионални координатори на ЕЛТАМ. Државните натпревари ги организира Комисијата за натпревари назначена од ИО на ЕЛТАМ. Во реализацијата на сите натпревари (училишни, општински, регионални, државни) учествуваат исклучиво наставници по англиски јазик.

### **Член 4**

На натпреварите можат да учествуваат редовните ученици од државните и акредитираните приватни средните училишта во кои наставата се изведува според одобрените наставни програми за предметот Англиски јазик од Бирото за развој на образование и кои учат во паралелки во кои наставата не се изведува на англиски јазик.

## **II. НАТПРЕВАРИ ЗА СРЕДНО ОБАЗОВАНИЕ**

### **Член 5**

Натпреварите за средно образование се поединечни, т.е. секој учесник настапува на натпреварите индивидуално. Натпреварите се одвиваат на англиски јазик.

### **Член 6**

Натпреварите се организираат за ученици од I (прва), II (втора) и III (трета) година од сите државни и акредитирани приватни средните училишта во кои наставата се изведува според одобрените наставни програми за предметот Англиски јазик од Бирото за развој на образование и кои учат во паралелки во кои наставата не се изведува на англиски јазик. Учениците не смеат да имаат престојувано во земјата каде се говори на англиски јазик повеќе од 1 (еден) месец во последните 5 (пет) години.

### **Член 7**

Училишниот натпревар го организира активот на англиски јазик во училиштата со задачи по сопствен избор. На наставниците ќе им бидат достапни задачи од натпревари од претходни години кои ќе бидат објавени на веб страната на ЕЛТАМ и кои ќе можат да им послужат на наставниците во составувањето на нивните задачи за Училишниот натпревар. Врз основа на резултатите од овој натпревар училиштето ги пријавува учениците- учесници на Општинскиот натпревар.

### **Член 8**

Секое училиште има право да испрати 2 (два) кандидата од секоја година, односно 2 (два) ученика од I (прва) година, 2 (два) од II (втора) година и 2 (два) од III (трета) година, на Општински натпревар кои освоиле најголем број на поени на Училишниот натпревар.

### **Член 9**

За учество на Општинскиот натпревар се наплаќа котизација за учество за секој ученик. Уплатницата и пријавата за учество на Општинскиот натпревар се приложува на денот на натпреварот при пријавувањето присуство на ученикот-натпреварувач.



## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

### Член 10

Општинските и регионалните натпревари се организираат во 11 (единаесет) центри и тоа:

1. Град Скопје (сите општини)
2. Куманово (сите општини од тој регион)
3. Штип (сите општини од тој регион)
4. Велес (сите општини од тој регион)
5. Кочани (сите општини од тој регион)
6. Струмица (сите општини од тој регион)
7. Кавадарци (сите општини од тој регион)
8. Битола (сите општини од тој регион)
9. Прилеп (сите општини од тој регион)
10. Струга (сите општини од тој регион)
11. Гостивар (сите општини од тој регион)

### Член 11

Општинските и регионалните натпревари ги организираат и спроведуваат локалните координатори на ЕЛТАМ.

### Член 12

По спроведувањето на Општинскиот натпревар следува Регионалниот натпревар. Комисијата за вреднување и рангирање на учениците прави ранг-листа на учениците според бодовна скала. На Регионалниот натпревар одат сите ученици кои освоиле минимум 70 поени на Општинскиот натпревар, но не помалку од 70 (седумдесет) бодови.

### Член 13

Државниот натпревар го организира и спроведува Комисијата за натпревари за средно образование на ЕЛТАМ. Државниот натпревар се организира во училиштето-домаќин кое освоило најмногу поени на Регионалниот натпревар за средно образование од III година, или друга локација која што ќе утврди ИО на ЕЛТАМ.

Националниот координатор за организирање на натпревари за средно образование доставува писмено известување до Министерството за образование и наука за локацијата (училиштето-домаќин) на одржување на Државниот натпревар најдоцна 7 (седум) дена пред отпочнување на Државниот натпревар.

### Член 14

На Државниот натпревар учествуваат учениците кои освоиле I (прво), II (второ) и III (трето) место на Регионалните натпревари од секој регион спред бодовна скала. На Државниот натпревар одат сите ученици кои освоиле минимум 70 бодови на Регионалниот натпревар, но не помалку од 70 (седумдесет) бодови.

### Член 15

Трошоците за учество на Државниот натпревар ги сноси училиштето од кое доаѓаат учениците-учесници.



## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

### Член 16

Задачите за Општинскиот, Регионалните и Државниот натпревар ги изготвува Комисијата за задачи за средно образование на ЕЛТАМ, а содржината на натпреварите е соодветна за возраста на учениците, а се темели на наставните планови и програми за средно образование за предметот Англиски јазик. Имињата на членовите на комисијата се држат во тајност.

### Член 17

Општинските, Регионалните натпревари и Државниот натпревар се реализираат според однапред усвоен календар од ИО на ЕЛТАМ кој е објавен на веб страната на ЕЛТАМ.

## III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ

### А) Општински натпревари

#### Член 18

Општинските натпревари се одржуваат во ист ден, во исто време во сите центри на ЕЛТАМ. Тестот за натпреварот се состои од 1 (еден) дел: *Use of English* кој трае 60 (шеесет) минути.

#### Член 19

Организаторот на Општинскиот натпревар (локалниот координатор на ЕЛТАМ) формира:

- Одбор за организација и спроведување на натпреварот;
- Комисија за прегледување на тестовите;
- Комисија за вреднување на резултатите и рангирање на учениците;
- Комисија за одлучување по приговори.

#### Член 20

Одборот за организација и спроведување на натпреварот ги известува сите училишта во неговиот регион најмалку 20 (дваесет) дена пред денот на одржување на натпреварот за училиштето-домаќин на Општинскиот натпревар, датумот и часот на отпочнување. Одборот за организирање на Општинскиот натпревар:

- ги прифаќа учениците-натпреварувачи и нивните ментори;
- обезбедува простор за организација на натпреварот и престој на менторите;
- обезбедува тестатори за спроведување на натпреварот;
- ги запознава учениците и менторите со Правилата за спроведување на натпреварот пред почетокот на натпреварот (**Прилог 1**);
- обезбедува освежување на учесниците, доколку се обезбеди спонзорство;
- обезбедува доволен број на тестови и други потребни материјали;
- обезбедува целосна тајност на податоците на учениците.

## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

### Член 21

Комисијата за прегледување на тестовите е составена од наставници од училиштата и делегати на ЕЛТАМ. Секој наставник-ментор кој има пријавено ученик-учесник на натпреварот задолжително е член на Комисија за прегледување на тестови, а кој не предава во паралелката за кое се спроведува натпреварот. Членовите на Комисијата за прегледување на тестовите се групираат така што ќе бидат назначени да прегледуваат тестови од годината во која не предаваат. За оваа цел на наставникот – член на оваа Комисија ЕЛТАМ му издава **Благодарница за учество во организација на општински натпревар**. Комисијата за прегледување на задачите донесува олуки со мнозинство на гласови од нејзиниот состав, а во случај на спорно гласање се прифаќа одлуката на делегатите на ЕЛТАМ.

### Член 22

Комисијата за вреднување на резултатите и рангирање на учениците е составена од претседател и 2 (два) члена. Претседателот на комисијата е делегат на ЕЛТАМ. Должности на комисијата се:

- ги сумира освоените бодови на учесниците;
- ја изготвува ранг-листата на учениците;
- ја објавува конечната ранг-листа на ученици на огласната табла во училиштето истиот ден, по разгледувањето и одлучувањето на приговорите од страна на Комисијата за приговори;
- одлучува за дипломите, наградите и пофалниците на учесниците на натпреварот;
- изготвува и доставува Извештај до ИО на ЕЛТАМ 10 дена по завршувањето на натпреварот.

### Член 23

Комисијата за одлучување по приговори е составена од претседател и 2 (два) члена. Еден од членовите на комисијата е претставник од Бирото за развој на образованието, доколку истиот е присутен на натпреварот. Претседателот на комисијата е делегат на ЕЛТАМ. Незадоволниот учесник на натпреварот (неговиот ментор)<sup>1</sup>, најдоцна во рок од 90 (деведесет) минути по објавувањето на прелиминарните резултати може да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори. Должности на Комисијата се истиот ден:

- да ги разгледа поднесените приговори;
- да донесе одлука со мнозинство гласови;
- да ги известат подносителите за конечната одлука;
- да ја соопшти одлуката до Комисијата за вреднување на резултатите и рангирањето на учениците со цел да се изготви конечната ранг-листа на ученици.

---

<sup>1</sup> Исклучиво само наставникот-ментор има право да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори. Доколку за време на читањето на прелиминарните резултати и разгледување на тестовите, не е присутен менторот, никој друг (родител, друг наставник од исто училиште и сл.) не може да поднесе приговор во име на менторот.



## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

### Б) Регионални натпревари

#### Член 24

Тестот за натпреварот се состои од 2 (два) дела: *Reading comprehension* кој трае 30 (триесет) минути и *Use of English* кој трае 60 (шеесет) минути.

#### Член 25

Комисијата за државни натпревари назначена од ИО на ЕЛТАМ формира:

- Одбор за организација и спроведување на натпреварот;
- Комисија за прегледување на тестовите;
- Комисија за вреднување на резултатите и рангирање на учениците;
- Комисија за одлучување по приговори.

#### Член 26

Одборот за организација и спроведување на натпреварот ги известува сите локални регионални координатори најмалку 20 дена пред денот на одржување на натпреварот за училиштето-домаќин на Регионалниот натпревар. Одборот за организирање на Регионалниот натпревар:

- ги прифаќа учениците-натпреварувачи и нивните ментори;
- обезбедува простор за организација на натпреварот и престој на менторите;
- обезбедува тестатори за спроведување на натпреварот;
- ги запознава учениците и менторите со Правилата за спроведување на натпреварот пред почетокот на натпреварот (**Прилог 2**);
- обезбедува освежување на учесниците, доколку се обезбеди спонзорство;
- обезбедува доволен број на тестови и други потребни материјали;
- обезбедува целосна тајност на податоците на учениците.

#### Член 27

Комисијата за прегледување на тестовите е составена од наставници од училиштата и делегати на ЕЛТАМ. Секој наставник-ментор кој има пријавено ученик-учесник на натпреварот задолжително член на Комисија за прегледување на тестови, а кој не предава во паралелката за кое се спроведува натпреварот. Членовите на Комисијата за прегледување на тестовите се групираат во групи кои ќе бидат назначени да прегледуваат тестови од годината во која не предаваат. За оваа цел на наставникот – член на оваа Комисија ЕЛТАМ му издава **Благодарница за учество во организацијата на регионален натпревар**. Комисијата за прегледување на задачите донесува одлуки со мнозинство на гласови од нејзиниот состав, а во случај на спорно гласање се прифаќа одлуката на делегатите на ЕЛТАМ.

#### Член 28

Комисијата за вреднување на резултатите и рангирање на учениците е составена од претседател и 2 (два) члена. Претседателот на комисијата е делегат на ЕЛТАМ. Должности на комисијата се:



## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

- ги сумира освоените бодови на учесниците;
- ја изготвува ранг-листата на учениците;
- ја објавува конечната ранг-листа на ученици на огласната табла во училиштето истиот ден, по разгледувањето и одлучувањето на приговорите од страна на Комисијата за приговори;
- одлучува за дипломите, наградите и пофалниците на учесниците на натпреварот;
- изготвува и доставува Извештај до ИО на ЕЛТАМ 10 дена по завршувањето на натпреварот.

### Член 29

Комисијата за одлучување по приговори е составена од претседател и 2 (два) члена. Еден од членовите на комисијата е претставник од Бирото за развој на образованието, доколку истиот е присутен на натпреварот. Претседателот на комисијата е делегат на ЕЛТАМ. Незадоволниот учесник на натпреварот (неговиот ментор)<sup>2</sup>, најдоцна во рок од 90 (деведесет) минути по објавувањето на прелиминарните резултати може да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори. Должности на Комисијата се истиот ден:

- да ги разгледа поднесените приговори;
- да донесе одлука со мнозинство гласови;
- да ги известат подносителите за конечната одлука;
- да ја соопшти одлуката до Комисијата за вреднување на резултатите и рангирањето на учениците со цел да се изготви конечната ранг-листа на ученици.

## В) Државни натпревари

### Член 30

Тестот за натпреварот се состои од 2 (два) дела: *Reading comprehension* кој трае 30 (триесет) минути и *Use of English* кој трае 60 (шеесет) минути.

### Член 31

Комисијата за државни натпревари назначена од ИО на ЕЛТАМ формира:

- Одбор за организација и спроведување на натпреварот;
- Комисија за прегледување на тестовите;
- Комисија за вреднување на резултатите и рангирање на учениците;
- Комисија за одлучување по приговори.

### Член 32

Одборот за организација и спроведување на натпреварот ги известува сите локални

---

<sup>2</sup> Исклучиво само наставникот-ментор има право да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори. Доколку за време на читањето на прелиминарните резултати и разгледување на тестовите, не е присутен менторот, никој друг (родител, друг наставник од исто училиште и сл.) не може да поднесе приговор во име на менторот.





## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

регионални координатори најмалку 20 дена пред денот на одржување на натпреварот за училиштето-домаќин на Државниот натпревар. Одборот за организирање на Државниот натпревар:

- ги прифаќа учениците-натпреварувачи и нивните ментори;
- обезбедува простор за организација на натпреварот и престој на менторите;
- обезбедува тестатори за спроведување на натпреварот;
- ги запознава учениците и менторите со Правилата за спроведување на натпреварот пред почетокот на натпреварот (**Прилог 2**);
- обезбедува освежување на учесниците, доколку се обезбеди спонзорство;
- обезбедува доволен број на тестови и други потребни материјали;
- обезбедува целосна тајност на податоците на учениците.

### Член 33

Комисијата за прегледување на тестовите е составена од наставници од училиштата и делегати на ЕЛТАМ. Секој наставник-ментор кој има пријавено ученик-учесник на натпреварот задолжително член на Комисија за прегледување на тестови, а кој не предава во паралелката за кое се спроведува натпреварот. Членовите на Комисијата за прегледување на тестовите се групираат во групи кои ќе бидат назначени да прегледуваат тестови од годината во која не предаваат. За оваа цел на наставникот – член на оваа Комисија ЕЛТАМ му издава **Благодарница за учество во организацијата на државен натпревар**. Комисијата за прегледување на задачите донесува одлуки со мнозинство на гласови од нејзиниот состав, а во случај на спорно гласање се прифаќа одлуката на делегатите на ЕЛТАМ.

### Член 34

Комисијата за вреднување на резултатите и рангирање на учениците е составена од претседател и 2 (два) члена. Еден од членовите на комисијата е претставник од Бирото за развој на образованието, доколку истиот е присутен на натпреварот. Претседателот на комисијата е делегат на ЕЛТАМ. Должности на комисијата се:

- ги сумира освоените бодови на учесниците;
- ја изготвува ранг-листата на учениците;
- ја објавува конечната ранг-листа на ученици на огласната табла во училиштето истиот ден, по разгледувањето и одлучувањето на приговорите од страна на Комисијата за приговори;
- одлучува за дипломите, наградите и пофалниците на учесниците на натпреварот;
- изготвува и доставува Извештај до ИО на ЕЛТАМ 10 дена по завршувањето на натпреварот.

### Член 35

Комисијата за одлучување по приговори е составена од претседател и 2 (два) члена. Еден од членовите на комисијата е претставник од Бирото за развој на образованието, доколку истиот е присутен на натпреварот. Претседателот на комисијата е делегат на ЕЛТАМ.



## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

Незадоволниот учесник на натпреварот (неговиот ментор)<sup>3</sup>, најдоцна во рок од 90 (деведесет) минути по објавувањето на прелиминарните резултати може да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори. Должности на Комисијата се истиот ден:

- да ги разгледа поднесените приговори;
- да донесе одлука со мнозинство гласови;
- да ги известат подносителите за конечната одлука;
- да ја соопшти одлуката до Комисијата за вреднување на резултатите и рангирањето на учениците со цел да се изготви конечната ранг-листа на ученици.

### Ш. РАНГИРАЊЕ, НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

#### Член 36

Вкупниот број на бодови што може да ги освои еден натпреварувач на Општинскиот, Регионалниот или Државниот натпревар се 100 (сто) бодови. Освоените места на општинскиот и регионалниот натпревар се одредуваат според бодовна скала:

- **I место** освојуваат натпреварувачите кои имаат од 91 до 100 бодови;
- **II место** освојуваат натпреварувачите кои имаат од 81 до 90 бодови;
- **III место** освојуваат натпреварувачите кои имаат од 70 до 80 бодови.

На Општинскиот и Регионалниот натпревар, сите натпреварувачи кои имаат освоено минимум 70 (седумдесет) бодови од секоја година/генерација се рангираат според бодовната скала и им е доделено I (прво), II (второ), или III (трето) место.

На Регионалниот натпревар одат сите учесници кои освоиле едно од трите места (I, II, III место) од секоја година/генерација според бодовната скала на Општинскиот натпревар, но не со помалку од 70 (седумдесет) бодови.

На Државниот натпревар одат сите учесници кои освоиле едно од трите места (I, II, III место) според бодовната скала на Регионалниот натпревар, но не со помалку од 70 (седумдесет) бодови. Може да има само едно I (прво), II (второ) и III (трето) место од секоја година/генерација. Доколку за I (првото), II (второто) или III (третото) место, повеќе натпреварувачи освојат ист број на бодови, се сумираат бодовите освоени за време на општинскиот, регионалниот и државниот натпревар. I (прво), II (второ), односно III (трето) место му се доделува на оној ученик кој има најголем број на бодови од сумираните бодовите освоени за време на општинскиот, регионалниот и државниот натпревар. Доколку и после сумирањето на бодовите освоени за време на општинскиот, регионалниот и државниот натпревар, повторно натпреварувачите имаат ист број на бодови, истите решаваат дополнителни задачи, се додека еден ученик не освои најголем број на бодови. I (прво), II (второ), односно III (трето) место му се доделува на оној ученик кој ќе освои најголем број на бодови од дополнителните вежби. Може да има само едно I (прво), II (второ), односно III (трето) место како што е утврдено со Измените на правилникот за

<sup>3</sup> Исклучиво само наставникот-ментор има право да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори. Доколку за време на читањето на прелиминарните резултати и разгледување на тестовите, не е присутен менторот, никој друг (родител, друг наставник од исто училиште и сл.) не може да поднесе приговор во име на менторот.



## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

организирање натпревари за средно образование на МОН (бр. 20-2929/1 од 2.03.2017 година).

### Член 37

На Општинскиот натпревар наградените ученици (оние кои освоиле I, II и III место според бодовната скала) добиваат соодветна **Диплома**. Наставниците-ментори на учениците кои освоиле I, II и III место на општинскиот натпревар добиваат соодветна **Пофалница**. Останатите ученици и ментори добиваат **Потврда за учество** на општински натпревар. Дипломите се доделуваат на пригодна свеченост која се организира во рамките на натпреварот.

### Член 38

На Регионалниот натпревар наградените ученици (оние кои освоиле I, II и III место според бодовната скала) добиваат соодветна **Диплома**. Наставниците-ментори на учениците кои освоиле I, II и III место на регионалниот натпревар добиваат соодветна **Пофалница**. Останатите ученици и ментори добиваат **Потврда за учество** на регионален натпревар. Дипломите се доделуваат на пригодна свеченост која се организира во рамките на натпреварот.

### Член 39

На Државниот натпревар наградените ученици (оние кои освоиле I, II и III место) добиваат соодветна **Диплома**. Наставниците-ментори на учениците кои освоиле I, II и III место на Државниот натпревар добиваат соодветна **Пофалница**. Останатите ученици и ментори добиваат **Потврда за учество** на државен натпревар. Дипломите и пофалниците се доделуваат на пригодна свеченост која се организира во рамките на натпреварот. ЕЛТАМ може да им додели на наградените ученици и други видови награди доколу истите се обезбедат од страна на донатори или спонзори.

### Член 40

Резултатите од сите натпревари се јавни. Јавноста се обезбедува со резултатите:

- истиот ден по завршување на натпреварите (Општински, Регионални или Државни) резултатите се објавуваат на огласната табла во училиштето каде што се одржува натпреварот;
- ЕЛТАМ, исто така, по завршувањето на натпреварите, во рок од 15 дена, до училиштата доставува извештај од сите нивоа, а за Државните натпревари и до Комисијата за акредитација на здруженија на наставници, МОН и БРО. Извештајот ги содржи следните податоци: назив на натпреварот и здружението на наставниците кое го спроведува натпреварот, место и време на одржување, број на учесници, број на наградени ученици, нивни ментори (табеларен приказ-име и презиме на ученикот/менторот, одделение/паралелка, освоено место, назив и место на училиштето во кое учи ученикот), анализа на натпреварот (предности, слабости и можни начини за надминување на слабостите);
- резултатите од Државниот натпревар се објавуваат и на веб страната на ЕЛТАМ, МОН и БРО.



## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 41

ИО на ЕЛТАМ го задржува правото за сите спорни ситуации кои можат да настанат при спроведувањето на критериумите од овој Правилник да одлучува и интервенира со посебни одлуки.

#### Член 42

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат по иста постапка како при неговото донесување.

#### Член 43

Овој Правилник стапува во сила на денот на неговото донесување.

Датум на изработка на правилникот:  
февруари 2020

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АСОЦИЈАЦИЈАТА  
НА НАСТАВНИЦИ ПО АНГЛИСКИ  
ЈАЗИК НА РСМ (ЕЛТАМ)**

**Работна група:**

Марија Петковска  
Мирослава Павлова-Аневска  
Емилија Паункоска  
Нарциса Блажевска  
Александра Поповски  
Голубовиќ

\_\_\_\_\_  
**Александра Поповски-Голубовиќ**

## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

### ПРИЛОГ 1

#### Правила за спроведување на тестирањата на општинските натпревари по англиски јазик

1. Тестот на натпреварите по англиски јазик се состои од еден дел: *Use of English* кој трае 60 минути.
2. Учениците на натпреварот се распоредуваат во училници и тоа во една клупа може да седи само еден ученик.
3. Учениците на натпреварот ќе добијат контролно ливче на кое ќе им биде однапред дадена шифра, а тие треба на тоа ливче да го впишат своето име и презиме, името на училиштето, името на општината и име и презиме на наставникот ментор. Учениците треба да ја запомнат дадената шифра и истата да ја запишат на тестот (*Use of English*). Употреба на име и презиме или своја шифра за потпишување на тестот е строго забрането. Одговорниот наставник ги собира пополнетите контролни ливчиња и ги става во плик кој останува затворен се до завршетокот на натпреварот и правењето на ранглистата.
4. Тестот се пополнува исклучиво со пенкало. Употреба на молив и гума не се дозволува. Се што е прешкртано или преправано нема да се признае.
5. Пликот со тестовите се отвара во просторијата во која се извршува натпреварот во време кога започнува натпреварот. Истото не смее да се отвори порано.
6. Учениците не смеат да стапат во контакт со својот ментор. Исто така строго е забрането учениците да стапат во контакт со комисијата која ги прегледува тестовите и да ја кажат својата шифра.
7. На тестирањето, учениците не смеат да носат, а уште помалку да употребуваат мобилни телефони. Истите треба да ги остават кај своите ментори, а за времето ќе бидат известувани од наставниците тестатори кои ќе го надгледуваат тестирањето. Доколку има ученици кои ќе се обидат да препишуваат на било кој начин, истите ќе бидат дисквалификувани.
8. Исклучиво само наставникот-ментор има право да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори. Доколку за време на читањето на прелиминарните резултати и разгледување на тестовите, не е присутен менторот, никој друг (родител, друг наставник од исто училиште и сл.) не може да поднесе приговор во

## Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование

---

### ПРИЛОГ 2

#### Правила за спроведување на тестирањата на регионалните и државните натпревари по англиски јазик

1. Тестот на натпреварите по англиски јазик се состои од два дела: *Reading comprehension* кој трае 30 минути и *Use of English* кој трае 60 минути.
2. Учениците на натпреварот се распоредуваат во училници и тоа во една клупа може да седи само еден ученик.
3. Учениците на натпреварот ќе добијат контролно ливче на кое ќе им биде однапред дадена шифра, а тие треба на тоа ливче да го впишат своето име и презиме, името на училиштето и име и презиме на наставникот ментор. Учениците треба да ја запомнат дадената шифра и истата да ја запишат на двата дела од тестот (*Reading comprehension* и *Use of English*). Употреба на име и презиме или своја шифра за потпишување на тестот е строго забрането. Одговорниот наставник ги собира пополнетите контролни ливчиња и ги става во плик кој останува затворен се до завршетокот на натпреварот и правењето на ранг-листата.
4. Тестот се пополнува исклучиво со пенкало. Употреба на молив и гума не се дозволува. Се што е прешкртано или преправано нема да се признае.
5. Пликот со тестовите се отвара во просторијата во која се извршува натпреварот во време кога започнува натпреварот. Истото не смее да се отвори порано.
6. Помеѓу двата дела може да се направи 15-минутна пауза, но за време на паузата учениците не смеат да стапат во контакт со својот ментор. Исто така строго е забрането учениците да стапат во контакт со комисијата која ги прегледува тестовите и да ја кажат својата шифра.
7. На тестирањето, учениците не смеат да носат, а уште помалку да употребуваат мобилни телефони. Истите треба да ги остават кај своите ментори, а за времето ќе бидат известувани од наставниците тестатори кои ќе го надгледуваат тестирањето. Доколку има ученици кои ќе се обидат да препишуваат на било кој начин, истите ќе бидат дисквалификувани.
8. Исклучиво само наставникот-ментор има право да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори. Доколку за време на читањето на прелиминарните резултати и разгледување на тестовите, не е присутен менторот, никој друг (родител, друг наставник од исто училиште и сл.) не може да поднесе приговор во име на менторот
9. На државниот натпревар може да има дополнително тестирање I (прво), II (второ), односно III (трето) место доколку учениците освојат ист број бодови (член 36 од Правилникот за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование).



**Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик  
за средно образование**

---



**Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик  
за средно образование**

---





**Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик  
за средно образование**

---



**Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик  
за средно образование**

---

---



## **Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик за средно образование**

---

9. .



**Правилник за организирање на натпревари по англиски јазик  
за средно образование**

---

10.